

2014



Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

ГОДИШНА АНАЛИЗА

на надзорот врз обврските на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските и сродните права: регистрирани пакети, издадени налози за исклучување на нерегистрирани програмски сервиси, најчести прекршувања, поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и кривични пријави и изречени санкции спрема операторите на јавни електронски комуникациски мрежи

Јануари, 2015 година

СОДРЖИНА

| | |
|--|----|
| ВОВЕД | 2 |
| 1. Регистрација и евидентирање на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи | 3 |
| 1.1 Состојба на евидентирани оператори во регистарот | 5 |
| 2. Регистрација на програмски пакети/сервиси | 9 |
| 2.1 Регистрирани пакети | 10 |
| 2.2 Аналоген и дигитален пренос | 12 |
| 2.3 Програмски сервиси кои најчесто се регистрирани | 13 |
| 3. Програмски надзор | 14 |
| 3.1 Начин на спроведување на надзорот | 14 |
| 3.2 Редовен надзор | 15 |
| 3.3 Вонреден надзор | 16 |
| 3.4 Контролен надзор | 17 |
| 4. Преземени мерки | 18 |
| 4.1 Решение за преземање мерка – опомена | 18 |
| 4.2 Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси | 19 |
| 5. Прекршочни постапки и кривични санкции | 20 |
| Заклучок | 22 |
| ПРЕГЛЕД НА ТАБЕЛИ | 23 |
| ПРЕГЛЕД НА СЛИКИ | 24 |

ВОВЕД

Анализата на надзорот врз обврските на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските и сродните права во 2014 година произлегува од законската надлежност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да спроведува истражувања и анализи во врска со одделни прашања од областа на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврдена во член 6 став 1 точка 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).

Во Анализата е даден преглед на регистрацијата и евидентирањето на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси (Глава 1 и 2), програмскиот надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи (Глава 3), преземени мерки, прекршочни постапки и кривични санкции врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи (Глава 4 и 5).

1. Регистрација и евидентирање на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи

На почетокот на 2014 година во Република Македонија работеа 63 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, од кои 59 кабелски оператори (не вклучувајќи ги нивните подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор на DVB-T Платформа и два оператори на DVB-S Платформа (прикажани во Табела бр.1.).

Табела бр.1: Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2013 година

| ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|
| Рб | Скратено име | Подрачје на кое се вршат услугите | Рб | Скратено име | Подрачје на кое се вршат услугите |
| 1 | Студио Андес | Радовиш | 31 | РИ-ГО Кабел Сат | Скопје |
| 2 | Кабел-Л-Нет | Лабуништа, Подгорци, Боровец | 32 | Теленет Ком | Тетово |
| 3 | Филаделфија-2002 | Кочани, Оризари, Облешево | 33 | Пела Дигитал 2008 | Струга |
| 4 | Кабел | Валандово | 34 | Интерлајф | Демир Капија |
| 5 | Вива Нет | Берово и Пехчево | 35 | Траншпед трејд | Крива Паланка |
| 6 | Канал 16 | Ресен, Битола Охрид | 36 | КТВ Сато-Нет | с.Челопек, општина Брвеница-Тетово |
| 7 | Кабел Риз | Кочани, Оризари, Облешево | 37 | ГИВ | Гостивар |
| 8 | Вин Сат | Виница | 38 | НГМ К-Ристал | Струга |
| 9 | Крателсат | Кратово | 39 | Спајдер-Нет | Гевгелија и Богданци |
| 10 | Аста Плус | Кочани | 40 | Глобал-Нет | Крушево |
| 11 | ТО-МИ | Радовиш | 41 | КТВ-69 | Виница |
| 12 | Супер хит | Градско | 42 | Мултимедиа Нет | Куманово |
| 13 | КТВ Пешна | Македонски Брод | 43 | Спејс Тел Нет | Скопје |
| 14 | Игмас нет | Битола (с.Кравари и с.Бистрица) | 44 | Кабел Нет | Струмица |
| 15 | БИВ Пирамида | Делчево (оп. и градот) | 45 | Скупи Кабле | Скопје |
| 16 | Омега Нет | Демир Хисар | 46 | Ди-Кабал | Дебар |
| 17 | Инел интернационал | Кавадарци, Росоман, Градско, Неготино | 47 | ИП Системс | Куманово |
| 18 | Г-КТВ | Територија на РМ | 48 | ДТС Кабелкалп | Кичево |
| 19 | Г-ОН | Територија на РМ | 49 | Кам Нет | Македонска Каменица |
| 20 | Систем Кабел | Скопје (с.Долно Лисиче) | 50 | Имperiја Сат | Чашка |
| 21 | Скрембл | Струмица (оп. Ново Село) | 51 | Пет Нет | Гевгелија |
| 22 | Мултимедија нетворк Л | Гостивар (оп. Врапчиште и Ростуше) | 52 | Моби Сервис | Кривогаштани |
| 23 | Инфел КТВ | На цела територија на РМ | 53 | ВВВ-Интернет | Липково и Куманово |
| 24 | Галавизион 5 | Битола (с.Новаци) | 54 | АС-САТ | Гостивар |
| 25 | КДС-ВТ | Пробиштип | 55 | Фибернетворкс | Територија на РМ |
| 26 | КДС Кабел Нет | Прилеп со околните места | 56 | БТВ-НЕТ | Битола |
| 27 | РТД Алтра Сат 2000 | Охрид | 57 | Комбо 2003 | Куманово |
| 28 | Близу | Територија на РМ | 58 | Санет Кабелсат | Кратово |
| 29 | Роби | Територија на РМ | 59 | Винсат Кабел | Виница |
| 30 | Профи саунд | Лабуништа | | | |

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - IPTV Платформа

1 Македонски телеком (Max TV) Територија на РМ

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-T Платформа

1 Дигиплус мултимедија (BOOM TV) Територија на РМ

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-S Платформа

1 Тотал ТВ Територија на РМ

2 Тринг Макс Територија на РМ

Извор: Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година на ААВМУ

Во текот на 2014 година вкупно 13 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи престанаа да ја вршат дејноста реемитување на радио и телевизиски програмски сервиси, и тоа:

- осум оператори до Агенцијата доставија известувања дека престанале да ја вршат дејноста (ВИН САТ и КРАТЕЛСАТ од Винаца, Г-ОН и ДИ-Кабел од Дебар, Г-КАТВ од Струга, НГМ К-РИСТАЛ од с.Враништа, ТО-МИ од Радовиш и Глобал-Нет КТВ од Крушево),
- два оператори воопшто не доставија пријава за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети (СУПЕР ХИТ од Градско и ИНТЕРЛАЈФ од Демир Капија)¹, и
- три оператори престанаа да постојат како правни субјекти, откако беше завршена стечајната постапка (ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ и ИГМАС-НЕТ од Битола и ОМЕГА НЕТ од Демир Хисар).

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата е должна да води регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети. Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи беа должни во рок од 9 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон до Агенцијата да достават пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи². Тоа го сторија вкупно 54 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, од кои 50 кабелски оператори (не вклучувајќи ги нивните подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор на дигитален мултиплекс за дигитален терестријален пренос на телевизиски програмски сервиси (ДВБ–Т) и два оператори за индивидуален сателитски прием на телевизиски

¹ Во периодот на изработка на оваа Анализа, беше процес на ликвидација на правното лице СУПЕР ХИТ од Градско, а според податоците од Централниот регистар на Република Македонија правното лице ИНТЕРЛАЈФ од Демир Капија има статус на неактивен субјект.

² Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи е објавена на веб страната на Агенцијата, на следниов линк:

http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=873&Itemid=365&lang=mk

програмски сервиси од типот „Директно до дома“, сите со регистрирани пакети програмски сервиси.

1.1 Состојба на евидентирани оператори во регистарот

На крајот од анализираната година беа евидентирани вкупно 50 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, од кои 46 кабелски оператори (не вклучувајќи ги нивните подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор на дигитален мултиплекс за дигитален терестријален пренос на телевизиски програмски сервиси (ДВБ–Т) и два оператори за индивидуален сателитски прием на телевизиски програмски сервиси од типот „Директно до дома“, сите со регистрирани пакети програмски сервиси³.

Во табелата бр.2 се прикажани сите регистрирани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2014 година, подрачјето на кое ги вршат услугите и датумот на упис во регистарот.

Табела бр.2: Регистрирани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2014 година

| ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Реден број | Назив на операторот | Подрачје на кое ќе се вршат услугите | Дата на упис во регистарот |
| 1 | Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија | Гевгелија | упис-19.03.2014 |
| 2 | Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје | Скопје, Куманово, Тетово, Штип, Прилеп и Велес | упис-25.03.2014 |
| 3 | Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола | Битола и Демир Хисар | упис-26.03.2014 |
| 4 | Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-Кабелнет ДОО Прилеп | Прилеп и Крушево | упис-01.04.2014 |
| 5 | Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево | Кичево, Струга, Дебар, Желино и Теарце | упис-03.04.2014 |
| 6 | Друштво за телекомуникации и услуги КОМБО 2003 ДОО извоз-увоз Куманово | Куманово | упис-04.04.2014 |
| 7 | Трговско радиодифузно друштво КАБЕЛ ДОО Струмица | Валандово | упис-08.04.2014 |
| 8 | ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар | Општини Гостивар и Врапчиште | упис-08.04.2014 |
| 9 | Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје | Скопје | упис-09.04.2014 |
| 10 | Друштво за производство, трговија и услужни активности КТВ ПЕШНА увоз-извоз ДООЕЛ Македонски брод | Македонски брод | упис-10.04.2014 |
| 11 | Трговско услужно и производно друштво Агим Исламоски и др. ПРОФИ САУНД увоз-извоз Лабуништа ЈТД | с.Лабуништа и делумно с.Подгорци (Струшко) | упис-11.04.2014 |

³ Регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети е објавен на веб страната на Агенцијата, на следниов линк: http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=345&lang=mk

| | | | |
|----|--|--|---------------------|
| 12 | Трговско радиодифузно друштво Кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ | Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Радовиш, Кавадарци, Неготино и Прилеп | упис- 11.04.2014 |
| 13 | Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани | Кочани | упис- 11.04.2014 |
| 14 | Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани | Кочани | упис- 11.04.2014 |
| 15 | Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново Село Струмица | Ново Село Струмица | упис- 11.04.2014 |
| 16 | Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип | Пробиштип | упис- 11.04.2014 |
| 17 | Трговско радиодифузно друштво - оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани | Кочани, с.Горни Подлог, с.Долни Подлог, с.Тркање | упис- 14.04.2014 |
| 18 | Трговско радиодифузно друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ | Виница, с.Јакимово, с.Градец и с.Истибања | упис- 14.04.2014 |
| 19 | ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа БИВ Пирамида ДООЕЛ с.Звегор Делчево | с.Звегор, Делчево | упис- 15.04.2014 |
| 20 | Трговско радиодифузно друштво КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница | с.Истибања, Виница | упис- 17.04.2014 |
| 21 | Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга | с.Лабуништа, Струга | упис- 17.04.2014 |
| 22 | Трговско радиодифузно друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица | Струмица | упис- 17.04.2014 |
| 23 | Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид | Охрид | упис- 17.04.2014 |
| 24 | Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка Општина Чашка | Чашка | упис- 22.04.2014 |
| 25 | Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Илинден | Илинден | упис- 22.04.2014 |
| 26 | Друштво за телекомуникациски инженеринг софтвер трговија и услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Куманово | Куманово | упис- 22.04.2014 |
| 27 | Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово | Куманово и Липково | упис- 22.04.2014 |
| 28 | Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија | Гевгелија и Богданци | упис- 22.04.2014 |
| 29 | Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид | Охрид | упис- 23.04.2014 |
| 30 | Друштво за производство трговија и услуги СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ експорт- импорт с.Миладиновци Илинден | с. Долно Лисиче | упис- 28.04.2014 |
| 31 | Друштво за промет производство и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Гази Баба - Скопје | упис- 02.05.2014 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 32 | ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци | Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија | упис-05.05.2014 |
| 33 | Друштво за производство трговија телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ увоз-извоз ДОО с.Мирковци Чучер-Сандево Скопје | Чучер, Сандево - Скопје | упис-09.05.2014 |
| 34 | Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт и услуги увоз-извоз Канал 16 ДОО Ресен | Општина Ресен | упис-13.05.2014 |
| 35 | Трговско друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Ваница | Кратово | упис-21.05.2014 |
| 36 | Трговско издавачко друштво СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш | Радовиш | упис-27.05.2014 |
| 37 | Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово | Куманово | упис-29.05.2014 |
| 38 | Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово | Берово и Пехчево | упис-20.06.2014 |
| 39 | Друштво за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ Гостивар | Гостивар | упис-24.06.2014 |
| 40 | Радиодифузно трговско друштво АС-САТ ДОО увоз-извоз Гостивар | Чегране, Гостивар | упис-16.07.2014 |
| 41 | Друштво за производство трговија и услуги Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово | Тетово | упис-22.07.2014 |
| 42 | Друштво за меѓународна шпедиција, транспорт и трговија ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз Скопје | Крива Паланка | упис-25.08.2014 |
| 43 | Друштво за комуникација, трговија и услуги увоз-извоз КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска Каменица | Македонска Каменица | упис-02.09.2014 |
| 44 | Друштво за услуги производство и трговија Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга | Струга и Вевчани | упис-02.09.2014 |
| 45 | Друштво за услуги, трговија и производство МОБИ СЕРВИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп | Општина Кривогаштани | упис-30.09.2014 |
| 46 | Друштво за производство, трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек Брвеница | с.Челопек и околината, општина Брвеница | упис-13.10.2014 |
| ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - IPTV ПЛАТФОРМИ | | | |
| Реден број | Назив на операторот | Подрачје на кое ќе се вршат услугите | Дата на упис и бришење во регистратори |
| 1 | Акционерско друштво за електронски комуникации Македонски Телеком Скопје | Територија на РМ (IPTV) | упис-26.03.2014 |
| ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-T ПЛАТФОРМИ | | | |
| Реден број | Назив на операторот | Подрачје на кое ќе се вршат услугите | Дата на упис и бришење во регистратори |
| 1 | ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Друштво за телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје | Територија на РМ (DVB-T) | упис-11.06.2014 |

| ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-S ПЛАТФОРМИ | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Реден број | Назив на операторот | Подрачје на кое ќе се вршат услугите | Дата на упис и бришење во регистратори |
| 1 | Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје | Територија на РМ (DVB-S) | упис- 28.04.2014 |
| 2 | Друштво за трговија и услуги ТРИНГ МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Територија на РМ (DVB-S) | упис- 07.10.2015 |

Извор: Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети евидентирани во АААВМУ

Во табелата бр.3 се прикажани операторите кои согласно член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во анализираната година беа избришани од регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, и тоа:

- ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ и ИГМАС-НЕТ од Битола согласно став 14 алинеја 5 (по завршувањето на стечајната постапка овие два оператори престанаа да постојат) и

- ДИ-Кабел од Дебар и Глобал-Нет КТВ од Крушево согласно став 14 алинеја 1 (овие два оператори до Агенцијата доставија известување дека престанале да ја вршат дејноста реемитување на радио и телевизиски програмски сервис).

Табела бр.3: Избришани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи од регистарот во 2014 година

| ИЗБРИШАНИ ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ОД РЕГИСТАРОТ | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Реден број | Назив на операторот | Дата на упис и бришење во регистарот | Основ за бришење од регистарот |
| 1 | Трговско друштво за производство услуги и трговија ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола | упис-16.05.2014 бришење-24.09.2014 | Решение бр.265/14 од 01.09.2014 година од основен суд – Битола, врз основа на кое Централниот регистар на РМ го избриша наведениот субјект од трговскиот регистар на Централниот регистар на РМ (одобрување на пријавата: 24.09.2014) |
| 2 | Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ | упис-15.04.2014 бришење-22.10.2014 | Решение бр.287/14 од 29.09.2014 година од основен суд – Битола, врз основа на кое Централниот регистар на РМ го избриша наведениот субјект од трговскиот регистар на Централниот регистар на РМ (одобрување на пријавата: 22.10.2014) |
| 3 | Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески ГЛОБАЛ-НЕТ КТВ Крушево ДООЕЛ | упис-11.04.2014 бришење-20.12.2014 | Известување - барање наш бр.11-6366/2 од 20.12.2014 година за бришење од регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети |
| 4 | Друштво за комуникација, трговија и услуги ДИ-КАБЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Дебар | упис-07.10.2014 бришење-20.12.2014 | Известување наш бр.11-6418/1 од 20.12.2014 година за бришење од регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети |

Извор: Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети евидентирани во АААВМУ

2. Регистрација на програмски пакети/сервиси

Советот на Агенцијата, на својата 13-та седница одржана на 14.10.2014 година го донесе Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите уптатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4993/1 од 14.10.2014 година⁴, а на својата 19-та седница одржана на 21.11.2014 година го донесе Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година⁵, врз основа на кои се издаваат потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси.

До донесувањето на овие два подзаконски акти, постапката за регистрација на програмски пакети/сервиси се спроведуваше согласно Одлуката за доставување на пропратната документација кон барањата и другите дописи уптатени до архивата на Советот за радиодифузија бр. 02-4880/1 од 24.09.2012 година и Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи бр. 01-5198/1 од 10.10.2013.


⁴ Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите уптатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е објавен на веб страната на Агенцијата, на следниов линк: <http://avmu.org.mk/images/Pravilnik.pdf>

⁵ Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси е објавен на веб страната на Агенцијата, на следниов линк: [http://avmu.org.mk/images/Pravilnik za sodrzhinata i formatata na prajavata.pdf](http://avmu.org.mk/images/Pravilnik%20za%20sodrzhinata%20i%20formatata%20na%20prajavata.pdf)

2.1 Регистрирани пакети

Во 2014 година Агенцијата издаде вкупно 361 потврда за регистрација на пакет програмски сервиси на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи⁶, распоредени во аналогни и дигитални програмски пакети, што е за 166 потврди повеќе споредено со претходната година.

Слика бр.1: Регистрирани пакети во 2013 и 2014 година



Извор: ААВМУ


Најголем број на потврди за регистрација на пакет програмски сервиси во анализираната година беа издадени во месец декември (вкупно 46), а најмалку во месец јуни (само 16).

⁶ Сите издадени потврди за регистрација на пакет програмски сервиси се објавени на веб страната на Агенцијата, на следниов линк:

http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=479&lang=mk

На слика бр.2 е прикажана месечната динамика на издавање на потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси.

Слика бр.2: Број на издадени потврди за регистрација на пакет програмски сервиси по месеци




Извор: ААВМУ

2.2 Аналоген и дигитален пренос

Од евидентираните 50 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, 20 го реемитуваат сигналот аналогно, шест дигитално, а 24 и аналогно и дигитално.

Слика бр.3: Начин на реемитување на програмските сервиси



Извор: АААВМУ

Од евидентираните 46 кабелски оператори, 10 имаат регистрирано подружници (БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп, Штип и Велес; КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево во Кичево, Дебар, Струга, Желино и Теарце; ТРД РОБИ ДООЕЛ во Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Радовиш, Кавадарци, Неготино и Прилеп; ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово во Куманово и Липково; ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци во Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија; БТВ-НЕТ ДОО Битола во Битола и Демир Хисар; ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово во Берово и Пехчево; Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга во Струга и Вевчани; КДС-Кабелнет ДОО Прилеп во Прилеп и Крушево и СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија во Гевгелија и Богданци.

2.3 Програмски сервиси кои најчесто се регистрирани

Во 2014 година, во програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи беа регистрирани вкупно 64 домашни телевизиски програмски сервиси, од кои 10 на државно и по 27 на регионално и на локално ниво, не сметајќи ги трите програмски сервиси на јавниот сервис.

Најчесто регистрирани домашни програмски сервиси во потврдите за регистрација на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи се домашните програмски сервиси на комерцијалните телевизиски станици кои емитуваат програма на државно ниво.

Сите оператори ја исполнуваат обврската од член 143 став 3 од ЗАВМУ, според кој *“оператор кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис...”*.

Од регионалните телевизии, најчесто регистрирани програмски сервиси во потврдите за регистрација се: ТВ Ко-Бра од Радовиш, ТВ Ирис и ТВ Стар од Штип, ТВ Д1 од Делчево, ТВ Вижн-БМ од Прилеп, ТВ Вис од Струмица, ТВ Коха, ТВ Менада и ТВ Кисс од Тетово и ХДТВ Мега од Скопје.

Што се однесува до локалните телевизии, најчесто регистрирани во потврдите за регистрација се програмски сервиси на ТВ Дуе од Гостивар, ТВ Кочани ЛД од Кочани, ТВ Орбис од Битола, ТВ Канал 8 од Кочани, ТВ Нова од Гевгелија, ТВ Интел од Струмица, ТВ Хана и ТВ Далга-Крт од Куманово и ТВ Спектра од Струга.

Во 2014 година бројот на странските телевизиски програмски сервиси, во споредба со претходната година се зголемил за 81, односно изнесувал вкупно 430 телевизиски програмски сервиси.

3. Програмски надзор

Програмскиот надзор врз работењето на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи се врши од аспект на почитувањето на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, издадените потврди за регистрација на програмските пакети, подзаконските акти и другите акти донесени од Агенцијата.

Според член 27 од Законот, програмскиот надзор може да биде редовен, вонреден и контролен.

3.1 Начин на спроведување на надзорот

Надзорот над спроведувањето на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во делот за работењето на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, Агенцијата го врши преку редовни, вонредни и контролни мониторинзи, самоиницијативно или во рамки на активностите на Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија. Бидејќи Агенцијата нема со закон дадени инспекциски овластувања во однос на работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, надзорот над нивното работење Агенцијата го спроведува преку мониторинг на програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. Мониторингот се врши без предходна најава, за да се утврди точно програмската содржина на мониторираниот оператор.

Во анализираната година направени се 158 надзори врз работата на операторите, од кои 150 Агенцијата ги спроведе самостојно, а осум во соработка со Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија.

Слика бр.4: Извршени надзори во 2014 година



Извор: ААВМУ

Агенцијата има технички можности редовно да ги мониторира програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во Скопје, и тоа на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Друштво за телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Акционерско друштво за електронски комуникации Македонски Телеком Скопје, Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје и Трговско радиодифузно друштво Кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ. Заради неможноста за технички пристап до сигналот на сите оператори во Република Македонија, Агенцијата и понатаму надзорот го спроведуваше со мониторинг на терен низ целата држава.

3.2 Редовен надзор

Редовниот надзор се прави според Годишниот план за програмски надзор, што на предлог од директорот на Агенцијата го усвојува Советот на Агенцијата. Во согласност со Методологијата за вршење програмски надзор, во периодот од август до декември 2014 година извршени се вкупно 19 редовни надзори на работењето на 12 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи (врз седум оператори беа спроведени по два надзори, а врз пет оператори по еден надзор, вклучувајќи ги и аналогните и дигиталните пакети).

Само еден оператор, врз кој беа извршени два надзори, воопшто не ги прекршил одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а кај останатите беа констатирани следниве прекршувања:

- реемитуваните програмски сервиси беа титлувани на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија (член 64 став 2) – во пет случаи.
- реемитување програмски сервис кој не е регистриран согласно Законот (член 141 став 13) – во 12 случаи.

3.3 Вонреден надзор

Вонредниот надзор се врши по службена должност на Агенцијата или врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица.

Во 2014 година беа извршени вкупно 80 вонредни надзори на работењето на 28 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, и тоа: по еден надзор врз работењето на шест оператори, по два надзори врз осум оператори, по три надзори врз шест оператори, по четири надзори врз четири оператори, пет надзори врз еден оператор, по шест надзори врз два оператори и седум надзори врз еден оператор.

Од надзорот беше констатирано дека само 13 оператори, врз кои беа извршени 22 надзори, воопшто не ги прекршиле одредбите од ЗАВМУ, а кај останатите беа констатирани следниве прекршувања:

- операторот на интерниот канал покрај информациите за функционирањето и услугите што тој ги обезбедува, објавил и други информации (член 144 став 1) – во еден случај.
- операторот реемитувал програмски сервис на домашни радиодифузери надвор од сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување (член 143 став 1) – во еден случај.
- реемитуваните програмски сервиси биле титлувани на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија (член 64 став 2) – во 10 случаи.
- реемитување програмски сервис кој не е регистриран согласно Законот (член 141 став 13) – во 46 случаи.

3.4 Контролен надзор

Контролниот надзор се врши по истекот на рокот утврден во решението за изречена мерка – опомена, за да се провери како постапил операторот – во целост ја отстранил повредата, делумно или воопшто не постапил по изречената мерка, односно не ја отстранил повредата.

Во периодот од мај до декември 2014 година извршени се вкупно 59 контролни надзори на работењето на 30 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи (врз десет оператори беше спроведен по еден надзор, врз 15 оператори по два надзори, врз три оператори по три надзори, а врз два оператори по пет надзори, вклучувајќи ги и аналогните и дигиталните пакети).

Од надзорот беше констатирано дека 18 оператори, врз кои беа извршени 29 надзори, постапиле во целост по Решението за опоменување и за исклучување на програмските сервиси издадено од Агенцијата, а пет оператори, врз кој беа извршени пет надзори, постапиле во целост по Решението за преземање мерка - опомена издадено од Агенцијата.

Кај останатите беа констатирани следниве прекршувања:

- операторот реемитувал програмски сервис на домашни радиодифузери надвор од сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување (член 143 став 1) – во еден случај.
- реемитуваните програмски сервиси биле титлувани на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија (член 64 став 2) – во четири случаи.
- реемитување програмски сервис кој не е регистриран согласно Законот (член 141 став 13) – во 20 случаи.

4. Преземени мерки

Поради прекршување на одредбите од Законот, во анализираната година Агенцијата изрече вкупно 74 мерки⁷, и тоа 17 мерки – опомена и 57 мерки за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси.

Слика бр.5: Изречени мерки



Извор: ААВМУ

4.1 Решение за преземање мерка – опомена

Решението за преземање мерка – опомена се донесува во следните случаи:

- доколку операторот постапил спротивно на член 64 став 2 од Законот, односно *“Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи се титлуваат на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен*

⁷ Решенија со детално образложение, се објавени на веб страната на Агенцијата, на следниов линк: http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1157&Itemid=466&lang=mk

телешопингот и рекламите”.

- доколку операторот постапил спротивно на член 143 став 1 од Законот, односно *“Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и сродните права”.*
- доколку операторот постапил спротивно на член 144 став 1 од Законот, односно *“Операторот кој реемитува програмски сервиси може да воспостави интерен телевизиски канал на кој ќе објавува само информации за функционирањето и услугите што истиот ги обезбедува”.*

Во текот на 2014 година, на вкупно 15 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи Агенцијата им изрече 17 мерки – опомена. Од нив, 10 постапија согласно изречените мерки, а пет не ги отстранија прекршувањата.

4.2 Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси

Решението за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси се донесува во случај кога операторот постапил спротивно на член 141 став 13 од Законот, односно *“Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор согласно со овој закон утврди дека оператор реемитува програмски сервис кој не е регистриран согласно со овој член, Агенцијата во рок од седум дена од извршениот програмски надзор ќе донесе решение со кое ќе му наложи на операторот веднаш да го исклучи реемитувањето на програмскиот сервис”.*

Во анализираната година, Агенцијата донесе 57 решенија за опоменување и за исклучување на програмски сервиси за вкупно 34 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи. Согласно законските одредби за секое од нив Агенцијата ја известува Агенцијата за електронски комуникации и имателите на авторски и сродни права. Вкупно 14 оператори постапија согласно изречените мерки, а 20 не ги отстранија прекршувањата.

5. Прекршочни постапки и кривични санкции


Агенцијата поднесе вкупно 26 барања за поведување на прекршочна постапка против операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. Од нив, 20 се за сторен прекршок на член 141 став 13, четири за член 64 став 2, едно за член 143 став 1 и едно за член 142 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во анализираната година поднесени се седум кривични пријави против операторите на јавни електронски комуникациски мрежи.

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, кое учествува во активностите на Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија се појавува како подносител на кривични пријави за сторено кривично дело “повреда на правото на дистрибутерот на технички посебно заштитениот сателитски сигнал” од член 157 – а од Кривичниот законик на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/96, 80/99, 48/01, 4/02, 16/02, 43/03, 19/04, 40/04, 81/05, 50/06, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14 и 41/14).

Најчеста повреда извршена од страна на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи беше повредата на член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради што во анализираниот период Агенцијата поднесе 20 барања за поведување на прекршочна постапка (против 16 оператори). Четири барања за поведување прекршочна постапка беа поднесени поради прекршување на член 64 став 2 од Законот (против четири оператори), а по едно барање беше поднесено поради прекршување на член 143 став 1 (против еден оператор) и член 142 став 3 (против еден оператор) од Законот.

Слика бр.6: Поднесени барања за поведување прекршочна постапка



Извор: ААВМУ

Во пет случаи на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи им беа изречени парични глоби и тоа:

- Во две успешно спроведени постапки за порамнување согласно Законот за прекршоците (“Службен весник на Република Македонија” бр.62/06, 69/06, 51/11) операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ги платија изречените глоби согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
- Во вкупно три прекршочни постапки кои се завршени, од страна на надлежните судови на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи им се изречени парични глоби.

Заклучок

Во текот на 2014 година вкупниот број на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи се намали во споредба со претходната година. Имено, на почетокот на годината нивниот број изнесуваше вкупно 63, а на крајот на годината за 13 помалку.

Во анализираната година значително се зголеми програмската понуда што операторите и ја нудат на македонската телевизиска публика. Имено, во 2014 година Агенцијата регистрираше речиси двојно повеќе програмски пакети, отколку во претходната година (361 наспроти 195 во 2013 година).

Исто така, видна е и значително поголема ангажираност на Агенцијата во делот на следење на исполнувањето на обврските од Законот од страна на операторите. Во оваа година Агенцијата спроведе вкупно 158 програмски надзори со цел да констатира дали операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ја вршат дејноста согласно Законот за аудио и аудиовизелни медиумски услуги и подзаконските акти донесени врз основа на него. Со повеќе од половината спроведени надзори, односно точно во 83 програмски надзори не беа констатирани прекршувања на законските одредби. Од друга страна пак, во случаите кога со надзорот беше констатирано прекршување на Законот (со вкупно 75 програмски надзори) и Агенцијата издаде мерка опомена, вкупно 49 оператори постапија согласно изречената мерка и ги отстранија прекршувањата на законот.

ПРЕГЛЕД НА ТАБЕЛИ

| | |
|--|---|
| Табела бр.1: Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2013 година..... | 3 |
| Табела бр.2: Регистрирани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2014 година..... | 5 |
| Табела бр.3: Избришани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи | 8 |
| од регистарот во 2014 година | 8 |

ПРЕГЛЕД НА СЛИКИ

| | |
|--|----|
| Слика бр.1: Регистрирани пакети во 2013 и 2014 година | 10 |
| Слика бр.2: Број на издадени потврди за регистрација на пакет програмски сервиси по месеци | 11 |
| Слика бр.3: Начин на реемитување на програмските сервиси | 12 |
| Слика бр.4: Извршени надзори во 2014 година | 15 |
| Слика бр.5: Изречени мерки | 18 |
| Слика бр.6: Поднесени барања за поведување прекршочна постапка | 21 |

Анализата ја одобри
Директор

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.